

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од друштвото Велвет Кеар сп. з о.о. (Velvet Care sp. z o.o.), со регистрирано седиште на ул. Клуче – Осада 3, 32-310 Клуче, Република Полска преку адвокат Љупка Новеска Андонова од Скопје, на седницата одржана на ден 26.02.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека Концентрацијата со која Велвет Кеар сп. з о.о. (Velvet Care sp. z o.o.), со регистрирано седиште на ул. Клуче – Осада 3, 32-310 Клуче, Република Полска, ќе стекне самостојна контрола над МОРАЦЕЛ с.р.о. (MORACELL s.r.o.), со регистрирано седиште на Прумислова 542, 664 63 Жабчице, Чешката Република, преку стекнување на 100% од основната главнина на друштвото, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно одредбите од член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот), на ден 07.02.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисијата), доставено е известување за концентрација од страна на Велвет Кеар сп. з о.о. (Velvet Care sp. z o.o.), со регистрирано седиште на ул. Клуче – Осада 3, 32-310 Клуче, Република Полска, со која Велвет Кеар сп. з о.о. ќе стекне самостојна контрола над МОРАЦЕЛ с.р.о. (MORACELL s.r.o.), со регистрирано седиште на Прумислова 542, 664 63 Жабчице, Чешката Република преку стекнување на 100% од основната главнина на друштвото.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото и го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

-Велвет Кеар сп. з о.о. е производител на хигиенски производи од Република Полска, со фабрика за производство лоцирана во Клуче во Малополска Провинција, Република Полска. Велвет групата снабдува со своите производи купувачи во следните држави/региони: Централна и Источна Европа, ДАСН државите, Норвешка, Данска, Бенелукс, Балтичките држави, Русија и Украина. Велвет групата е главно активна со производство и снабдување со крајни производи направени од ткиво хартија (tissue paper) (вклучувајќи тоалетна хартија, марамчиња и кујнски бришачи).

Велвет припаѓа на Абрис Групата. Абрис Групата се состои од приватни инвестициски фондови (*equity funds*) управувани од Абрис Капитал Партнерс (Фонд I) Лимитед (Abris Capital Partners (Fund I) Limited) и Абрис, ги вклучува Абрис ЦЕЕ Мид-Маркет Фонд ЛП (Abris CEE Mid-Market Fund LP; „Абрис Фонд I”), Абрис ЦЕЕ Мид-Маркет Фонд II ЛП (Abris CEE Mid-Market Fund II LP) и Абрис ЦЕЕ Мид-Маркет Фонд II-A ЛП (Abris CEE Mid-Market Fund II-A LP; заедно „Абрис Фонд II&II-A”), како и Абрис Фонд III ЛП, сите заедно означени како „Абрис Фондови”.

Велвет Кеар сп. з о.о. е присутна на пазарот во Република Северна Македонија директно преку:

-Друштво за трговија, производство и услуги ГРИНТЕХ МК ДОО Скопје, со регистрирано седиште на улица 852 бр.62, Гази Баба, Скопје и регистрирана приоритетна дејност - обновување на посебно издвоени материјали и

-преку продажби во Република Северна Македонија од страна на нејзини друштва со седишта надвор од државата.

МОРАЦЕЛ с.р.о., основано во 2000 година, е производител од Чешка на широк асортиман на производи за лична хигиена и домаќинство. Со своите производи под брендот BIG SOFT, друштвото има започнато со ширење на пазарот во Чешка, но исто така и во странство – посебно во Словачка, Германија, Австрија, Бугарија и Балтичките држави. Неговото портфолио вклучува производи како што се тоалетна хартија, кујнски бришачи, марамчиња, козметички салфетки, хартиени салфетки, итн.

МОРАЦЕЛ с.р.о., нема поврзани друштва, подружници, претставништва или било какво друго присуство во Република Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) од Законот.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот и точка б б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација,

иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Д-р Владимир Наумовски